

Настан на тема:

„Дигитализацијата како одговор на актуелната криза“

13.12.2022, Рагуза 360 Rooftop

Модератор на настан: Верица Јорданова, новинар

09:30 – 10:00	<u>Регистрација на гости</u>
10:00 - 10:20	<u>Поздравни обраќања</u> <ul style="list-style-type: none"> - г-дин Илија Господинов - претседател на Управен одбор на MACIT, Group head of Integrity, Ендава - Н.Е. Ms Véronique Hulmann – Амбасадорка на Швајцарија во РСМ - г-дин Беќим Емини – директор на Агенција за странски инвестиции и промоција на извоз на РСМ
10:20 – 11:00	<u>Почесен главен спикер:</u> <ul style="list-style-type: none"> - г-дин Слободан Ѓиновиќ, основач и директор на ОРИОН Телеком, Србија, ИТ експерт, консултант и визитинг професор на Harvard University, Grinnell College, Colorado College, Fletcher school и др.
11:00 – 11:30	<u>Изјава за медиуми и кафе пауза</u>
11:30 – 12:30	<u>Панел дискусија: Дали имаме национален капацитет за брза дигитализација? Споделување на искуства и практики</u> <i>Модератор: г-ѓа Верица Јорданова</i> <ul style="list-style-type: none"> - г-ѓа Славица Грковска - заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење - г-ѓа Анета Антова Пешева – претседател на Собрание на MACIT, основач на Ултра - Унет - г-дин Горан Дамовски - директор на Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ)
12:30 – 13:40	<u>Добри практики на дигитализација на процеси во насока на оптимизација на трошоци</u> <ul style="list-style-type: none"> - г-дин Димитар Јаневски, Бизнис директор и продукт менаџер на Digital OFFICE by Inbox <i>„Како дигитализацијата и автоматизацијата создава бенефити и што е потребно за успешна реализација“</i> - г-ѓа Билјана Герасимовска, продажен специјалист, Неоком <i>„BEEAM Backup solution“</i> - Г-ѓа Маријана Андриќ – основач, Маранд консултанти, Oracle Netsuite solution provider <i>„Oracle Netsuite - Унифициран клауд пакет за управување со бизнисот, кој опфаќа ERP/Financials, CRM и е-трговија“</i> - г-дин Стефан Николоски, CEO, CISA, РСМ ИТ Македонија <i>„PayRun: систем за дигитализација на администрација на ЧР и пресметка на плати“</i> - г-ѓа Катарина Николов, COO, FORTONMKA <i>“Space as a Service“</i>

13:40 – 14:00

Кафе пауза

14:00 – 15:15

Панел дискусија: Градење отпорност на бизнисите во време на криза преку дигитализација и автоматизација

Модератор: г-ѓа Весна Иваноска, заменик претседател на УО на МАСИТ, генерален менаџер на Сеавус едукативен и развоен центар

- г-дин Слободан Ѓиновик - основач и директор на ОРИОН Телеком, Србија, ИТ експерт, консултант и визитинг професор на Harvard University, Grinnell College, Colorado College, Fletcher school
 - г-ѓа Емилија Спировска - член на УО на ПроКредит банка
 - г-дин Дамјан Манчевски – член на УО на МАСИТ, генерален менаџер на МАК СИСТЕМ
 - г-дин д-р Петар Талески FRM – Претседател на УО на Сава пензиско друштво а.д. Скопје
-

15:15 – 16:30

Коктел
